



Нова Година во ИСТАНБУЛ



1 ден: 29.12.2018 (сабота)

Состанок на групата во 18 часот. Поаѓање за Истанбул. Ноќно возење со попатни паузи преку Грција.

2 ден: 30.12.2018 (недела)

Пристигнување во Истанбул во утринските часови. Сместување во хотел со 3***. Мал одмор. Посета на најголемиот тематски аквариум во Европа, кој има водечка позиција во светските аквариуми благодарение на неговиот волумен, различните видови на риби како и сите други активности кои се **ЕДИНСТВЕНО И НЕПОВТОРЛИВО ИСКУСТВО**. Посета на трговскиот центар Mall of Istanbul, слободно време за индивидуална прошетка низ трговскиот центар. Панорамски разглед на градот. Враќање во хотелот. **Ноќевање**.

3 ден: 31.01.2018 (понеделник)

Појадок. По појадокот – факултативна посета на **Аја Софија**, едно од најмонументалните зданија на Христијанската вера, конструирана како базилика во VI-от век од царот Јустинијан. Факултативна посета на **Топ Капи** – Палатата на султаните, заедно со ризницата, посета на **Сината џамија** – едно од најголемите архитектонски чуда, позната по нејзините 6 минариња изградени во името на султанот Ахмет. Слободно попладне за индивидуални прошетки и посета на **Капали Чаршија**. Факултативно **дочек на НОВАТА 2019 ГОДИНА** во Национален ресторан со традиционална музика и богато мени. **Ноќевање**.

4 ден: 01.01.2019 (вторник)

Појадок. По појадокот, одјавување од хотелот. Факултативно крстарење со **брод по Босфор** и факултативна посета на Отоманската Палата **Долно Бахче Сарај** – последната резиденција на Отоманските Султани која содржи музејска збирка со непроценливо богатство....Потоа, Ве водиме до видиковецот **Џамлица** од каде ќе го видите Истанбул и Босфор на дланка. Посета на највисоката зграда во Европа висока 236 метри, трговскиот **центар САФИР** со прекрасна панорамска глетка на градот, како и можност преку 4-Д симулација да се надлети небото на Истанбул и неговите најзначајни обележја. Во попладневните часови поаѓање за Македонија. Пристигнување наредниот ден во утринските часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 5.900 денари



Во цената е вклучено:

- превоз со високотуристички автобус
- сместување во хотел 3*** на база 2 ноќевања со појадок
- посета на Азискиот дел и видиковецот Џамлице
- посета на Сината џамија
- панорамски разглед на градот
- организација и водство на аранжманот
- посета на трговскиот центар Mall of Istanbul

Во цената не е вклучено:

- патничко осигурување
- вечера во национален ресторан со богато мени – 25 евра
- посета на Аквариумот – 15 евра
- Крстарење по Босфор – 20 евра
- Посета на Долно Бахче Сарај – 25 евра
- Аја Софија – влезница со водич 15 евра
- Топ Капи – влезница со водич 15 евра
- Кулата Sapphire Seyir Terasi, заедно со влезница за 4Д кино симулација – 15 евра

<http://www.istanbulakvaryum.com/> ; <http://www.istanbulsapphire.com/>

Напомена:

За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници
За овој аранжман вajat општите услови на патување ТА Бела Роза II
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање

